

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ “БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН” ВО СОРАБОТКА СО ПРОЕКТОТ “НОЌ НА ИСТРАЖУВАЧИТЕ”



Проект : Едукативна кампања во градинките на тема:

### БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН

Локација : Градинките во Општина Центар во Скопје и ОУ Стив Наумов во Општина Гази Баба

Термин на реализација: 09.05. - 29.05.2012 год

Како дел од проектот **НОЌ НА ИСТРАЖУВАЧИТЕ** спроведена е едукативна кампања на тема рециклирање на отпад. Во согласност со националните цели за подигање на јавната свест за потребата од селекција, собирање и третман на отпад од пакување, од страна на **ПАКОМАК ДОО** и Здружението на граѓани за заштита на животната средина и просторно планирање **ПЛАНКТОНИУМ** спроведен е проект за едукативна кампања кај најмладата популација во која се опфатени четири градинки во Општина Центар и едно основно училиште во Општина Гази Баба на тема „ **БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН**“.

### Активности на ПЛАНКТОНИУМ во едукативната кампања

Здружението на граѓани за заштита на животна средина и просторно планирање **ПЛАНКТОНИУМ** Скопје во рамките на проектот ги реализираше следните активности :

- Подигање и испорака на контејнерите за селектиран отпад до градинките и училишта;
- Подигање и испорака на шишиња со вода до градинките и училишта и делење на истите на дечињата;
- Адаптација на наставна програма на тема **БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН** - електронска презентација и интерактивен квиз соодветен за примарната публика, деца од 3-6 годишна возраст и деца од 11-12 години;
- Обезбеди и организира термини во градинките и училиштето;
- Постава рекламен материјал во градинките и училиштето;
- Подготви програма и ја организираше наставата во градинките и училиштето;
- Реализација на предавањата;
- Обезбеди три предавача на секоја наставна единица;
- Обезбеди професионални фототрафии од реализираната кампања;
- Презентирше примероци од отпад од пакување (пластични шишиња, фолии од кондиторски производи, лименки од пијалоци, итн.) и каде и како треба да се постапува со истите. Поделените шишенца со вода учениците по одржаниот час ги одложија во соодветните контејнери;
- Подготовка на соопштение за јавност;

Прграма на едукативната кампања „ **БИДИ ИН КОРИСТИ РИСАЈКЛ БИН**“ се спроведе во следните градинки:

#### 1. Градинка 13 НОЕМВРИ





## 2. 13 НОЕМВРИ Јасмин





### 3. 13 НОЕМВРИ Кукушка





#### 4. 13 НОЕМВРИ Парк





Едукативната кампања се спроведе и во Основно Училиште „СТИВ НАУМОВ“ - Општина ГАЗИ БАБА со идентични активности како за градинките со адптирана електронска презентација наменета за возраста од 11 и 12 години.



## Евалуација:

Едукативната кампања се спроведе во градинките како дел од проектот на Универзитет Американ Колеџ Скопје, под наслов **НОЌ НА ИСТРАЖУВАЧИТЕ** која беше подржана од страна на ПАКОМАК Скопје.

Кампањата е успешно реализирана од страна на НВО ПЛАНКТониум во сите планирани субјекти. Можеме да истакнеме дека интересот и активноста кај примарната публика беше на високо ниво што се оцени преку низа поставувани прашања во текот на наставата и активност како на децата така и на наставниот кадар. Голема активност на деца е забележан во градинките каде децата се активно вклучени во интерактивни презентации и на забавен начин са делеа промотивните шишенца вода и нивно одложување (пластичната амбалажа) во контејнерите за селектиран отпад поставени во кругот на градинките. (во облик на воз)

Резултатите од кампањата се согледаа преку индивидуални последователни активности на градинките и училиштето за селектирање, собирање и предавање на отпадот од пакување на лиценцирани компании. Воедно успеавме проблематиката да ја доближиме директно на примарната целна група и индиректно на родителите со што се подигна нивото на свесноста за заштита на човековата околина.

Во врска со успешната реализација на едукативната кампања се пројави интерес од страна на субјектите за продолжување на кампањата во септември, по започнување на новата учебна година.

Скопје, Мај 2012 година.